



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија бр.3/02, 51/03 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 42 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи

1. Со оваа Одлука се уредува начинот, роковите и условите под кои резидентите за склучените кредитни работи со нерезиденти известуваат до Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка).

2. Резидент, кој согласно Законот склучил писмен договор за кредитна работа со нерезидент, е должен за кредитната работа да ја извести Народна банка на начин, во рокови и под услови, кои се пропишани со оваа Одлука.

Резидентот од став 1 на оваа точка, ја известува Народна банка непосредно.

По исклучок на став 2 на оваа точка, резидентот може да даде писмено овластување на овластена банка или на друго правно лице, да известува во негово име за склучените кредитни работи со нерезиденти.

3. Резидентот или овластеното лице од точка 2 став 3 од оваа Одлука (во натамошниот текст: известувач), известува поединечно или збирно, во согласност со одредбите од оваа Одлука.

4. Известувачот известува поединечно за следните кредитни работи:

- комерцијален кредит (трговски кредит - одложено плаќање) - ако со договорот за кредит е предвидена продажба на стоки или услуги помеѓу продавачот и купувачот со рок на отплата над 1 година;

- комерцијален кредит (трговски кредит - аванс) - ако со договорот за кредит е предвидена наплата/плаќање на аванс за иден извоз/увоз на стоки или услуги што ќе се изврши во рок подолг од една година;

- финансиски лизинг - ако со договорот за лизинг, давателот на лизинг му го дава на користење на корисникот на лизинг предметот на лизинг без пренос на сопственоста, за определен временски периодот и под определени услови;

- стоков кредит - ако кредиторот (финансиска институција или институција за извозно кредитирање) со договорот за кредит однапред

ја утврдил неговата намена т.е. го одобрил за плаќање на стоки или услуги во меѓународниот промет;

- финансиски кредит (заем) - ако со договорот, кредиторот директно му позајмува финансиски средства на должникот (вклучително и банкарски краткорочни кредитни линии);

- резидентово издавање на долговни хартии од вредност во затворено (приватно) издавање;

- договори за повторно откупување на хартии од вредност;

- договорен откуп на побарувања и преземање на обврски, и тоа:

- купување на побарувањето од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент (известувач по кредитната работа е резидентот кој го продава побарувањето);

- купување на побарувањето од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент (известувач по кредитната работа е резидентот кој го купува побарувањето);

- преземање на обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент (известувач по кредитната работа е резидентот кој ја пренесол обврската);

- преземање на обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент (известувач по кредитната работа е резидентот кој ја преземал обврската).

5. Предмет на поединечно известување согласно оваа Одлука се и долгорочните заеми со период на достасување од пет и повеќе години, наменети за воспоставување на трајна економска поврзаност и/или ако се дадени меѓу економски поврзани субјекти.

6. При поединечното известување, известувачот до Народна банка поднесува барање за поединечно евидентирање со информација за намената на кредитот, при што задолжително ги доставува следните документи:

- договор за кредит кој ги содржи сите основни елементи на кредитна работа, како што се: износ, услови за давање, користење, враќање и каматна стапка,

- документ за инструмент за обезбедување на кредитот (доколку кредитот е обезбеден);

- пополнети обрасци согласно Упатствата донесени врз основа на оваа Одлука; и

- други документи по барање на Народна банка.

7. Известувачот е должен да ја извести Народна банка, во рок од 10 (десет) работни дена од денот на склучување на договорот за кредитна работа.

За целокупниот промет и измени по кредитната работа известувачот е должен да ја известува Народна банка, во рок од 5 (пет) работни дена од денот на настанувањето на дејството.

Известувачот и Народна банка може да се договорат за поинаков начин и рокови на известување за кредитните работи.

8. Известувачот известува збирно за следните кредитни работи:

- емство и гаранција;

- залог на недвижности (хипотеки), движности и други облици на осигурување.

Доколку работите од алинеја 1 и 2 од оваа точка се составен дел на кредитна работа за која се известува поединечно, за нив не се известува збирно.

9. Известувачот е должен за работите од точка 8 да ја извести Народна банка согласно Упатствата донесени врз основа на оваа Одлука.

Известувачот е должен да ја извести Народна банка на Република Македонија до 10 (десетиот) работен ден во тековниот месец за претходниот месец.

10. Гувернерот на Народна банка донесува Упатства со кои ги пропишува формата и содржината на обрасците на кои се известува, како и начинот на нивното пополнување.

11. Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02).

12. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2007 година.

О. бр. 02-15/____-2006
____2006 година
Скопје

м-р Петар Гошев
Г у в е р н е р
Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија